



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
ЦАРИНСКА УПРАВА

Сектор за правни работи-Одделение за прекршочна постапка

1802
15/05 20

01.10.00.УП.001.07-05.06.07

Комисијата за одлучување по прекршок при Царинската управа на Република Северна Македонија во состав: Златко Кофиловски како претседател и членовите Оливера Митевска и Меланија Крамарска, одлучувајќи во прекршочната постапка во прв степен, по барање за поведување на прекршочна постапка број 28-021977/24-0004 од 21.05.2024 година на Одделението за контрола на трговски друштва, Сектор за контрола и истраги, поведена поведена против сторителите на царински прекршок правното лице "ДЕГОТО КОМПАНИ" ДООЕЛ од Скопје, за царински прекршок по член 264 став 1 точка 3 од Царинскиот закон и одговорното лице Дејан Јоциќ од Скопје, за царински прекршок по член 264 став 2 точка 3 од Царинскиот закон, врз основа на член 10-а став 2 од Законот за Царинската управа и член 52, 54, 55 и член 63 став 1 и 3 од Законот за прекршоците, на ден 24.03.2025 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. „Дегото Компани“ ДООЕЛ увоз-извоз од Скопје, со седиште на Бул.: „3-та Македонска Бригада“ број 71-8 во Скопје, со ЕДБ 4032022552361, со жиро-сметка број 000380071083200125 во „Прокредит Банка“, како правно лице

СЕ УТВРДУВА ДЕКА Е СТОРИТЕЛ НА ПРЕКРШОКОТ
по член 264 став 1 точка 1 од Царинскиот закон

2. Дејан Јоциќ од Скопје, роден на 23.02.1974 година во Скопје, со ЕМБГ 2302974450031, со живеалиште на адреса Бул.: „3-та Македонска Бригада“ број 71-8 во Скопје, со број на лична карта M0287402 издадена на 16.09.2022 година од МВР- Скопје, државјанин на Република Северна Македонија, како одговорно лице во правно лице

СЕ УТВРДУВА ДЕКА Е СТОРИТЕЛ НА ПРЕКРШОКОТ
по член 264 став 2 точка 1 од Царинскиот закон

Затоа што:

Секторот за контрола и истраги, Одделение за контрола на трговски друштва врз основа на член 10 и член 38 од Законот за Царинската управа, по налог број 18-013490/24-0002 од 11.03.2024 година, поднесено е писмено барање со број 18-013490/24-0003 од 19.03.2024 година, лично до управителот, пријавениот Дејан Јоциќ од Скопје, барање за достава на документација заради целосна царинска контрола на сметководствена, материјална и комерцијална документација за утврдување и оценување на состојбите што се од важност по однос на извршениот увоз во 2021, 2022 и 2023 година. По барањето била побарана следната документација: Извод од централен регистар за тековна состојба на правно лице,

Кonto 220 - Обврски спрема добавувачи во земјата, Konto 221 - Обврски спрема добавувачи од странство, Konto 120 - Побарувања од купувачи во земјата, Konto 121 - Побарувања од купувачи во странство, Konto 660 - Стоки на залиха и Биланс на состојба за 2022 и 2023 година. Пријавениот Дејан Јоциќ од Скопје, го примил барањето лично во просториите на царинска управа на Р.С.Македонија на ден 20.03.2024 годин и иако му бил утврден разумен рок од 8 дена, до денот на составување на записникот од Одделението за контрола на трговски друштва, не дал никаква информација и не доставил никакви документи, кој се потребни за потребите на контролата. По пречекорениот рок изготвен бил записник за царински прекршок број 28-021977/24-0001 од 22.04.2024 година и изготвени биле и прекршочни платни налози со број 28-021977/24-0002 од 22.04.2024 година за првопријавениот, правно лице „Дегото Компани“ ДООЕЛ увоз-извоз од Скопје и прекршочен платен налог за второпријавениот, одговорното лице во правно лице, Дејан Јоциќ од Скопје, со број 28-021977/24-0003 од 22.04.2024 година. Горепријавените се согласиле со записникот, по што на ден 22.04.2024 година, им е врачен записникот за царински прекршок и платните налози. Од увидот во системот на наплата утврдено е дека платните налози не ги платиле во предвидениот рок.

Со горе опишаното дејствие сторителите постапиле спротивно на член 14 од Царинскиот закон, со што првопријавениот „ДЕГОТО КОМПАНИ“ ДООЕЛ од Скопје сторил царински прекршок по член 264 став 1 точка 1 од Царинскиот закон и второпријавениот Дејан Јоциќ од Скопје, за царински прекршок по член 264 став 2 точка 1 од Царинскиот закон, поради кое од страна на Комисијата

МУ СЕ ИЗРЕКУВА

1. На правното лице „Дегото Компани“ ДООЕЛ увоз-извоз од Скопје, глоба во износ од 250 (двестеипедесет) евра, во денарска противвредност пресметани според среден курс на Народна банка на Република Северна Македонија, на денот на изрекување на глобата, во износ од 15.375,00 денари.

2. На одговорното лице Дејан Јоциќ од Скопје, глоба во износ од 50 (педесет) евра, во денарска противвредност пресметани според среден курс на Народна банка на Република Северна Македонија на денот на изрекување на глобата, во износ од 3.075,00 денари, како и трошоци на постапката во износ од 250,00 денари, кои сторителите се должни да ги платат во рок од 8 (осум) дена од правосилноста на решението, и тоа:

- глобата да ја платат на образец ПП50 – налог за јавни приходи – со цел на дознака: глоба по решение Прк.бр.1417/24, примач Буџет на РСМ, Банка на примач НБ на РСМ, на сметка 100-000000063095, уплатна сметка 840-(број на општина)-051-03, приходна шифра 72211900, а

- трошоците да ги плати на образец ПП50 – налог за јавни приходи – со цел на дознака: трошоци по решение Прк.бр.1417/24, примач Буџет на РСМ, Банка на примач НБ на РСМ, на сметка 100-000000063095, уплатна сметка 840-(број на општина)-06137, приходна шифра 72413200,

и доказите за така извршените уплати (обрасците ПП50) да ги достават во оригинал до Комисијата за одлучување по прекршок при Царинска управа на РСМ, ул.„Колекторска“ б.б., Скопје, а во спротивно ќе се спроведе постапка за нивна присилна наплата преку надлежната Управа за јавни приходи, согласно член 129 став 2 од Законот за прекршоците и одредбите од Законот за даночна постапка.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Со барање за поведување на прекршочна постапка број 28-021977/24-0004 од 21.05.2024 година на Одделението за контрола на трговски друштва, Сектор за контрола и истраги, до Комисијата за одлучување по прекршок при Царинската управа на Република Северна Македонија е поведена прекршочна постапка против правното лице “ДЕГОТО КОМПАНИ” ДООЕЛ од Скопје, за царински прекршок по член 264 став 1 точка 3 од Царинскиот закон и одговорното лице Дејан Јоциќ од Скопје, за царински прекршок по член 264 став 2 точка 3 од Царинскиот закон.

Постапувајќи по истото, Комисијата за одлучување по царински прекршок согласно член 60 став 2 од Законот за прекршоците, со покана за писмено произнесување број 28-021977/24-0005 и 28-021977/24-0006 од 06.08.2024 година, писмено ги извести сторителите за поднесеното барање и ги поучи да се изјаснат за фактите и доказите поднесени во врска со истото.

Комисијата направи обид да се изврши уредна достава, но не успеа да ги достави поканите за писмено произнесување, и по проверката на адресата преку МВР, и согласно член 56 став 5 и 57 став 4 од Законот за прекршоците, истата на ден 30.01.2025 година ги објави на веб страницата на Царинска управа, со што по истекот на осум дена од денот на објавување се смета дека доставата е уредно извршена, по што пријавените “ДЕГОТО КОМПАНИ” ДООЕЛ од Скопје и Дејан Јоциќ од Скопје, во законскиот рок до Комисијата не доставија писмено произнесување.

Комисијата утврди дека согласно член 52, 54 и 55 од Законот за прекршоци постојат законски услови за спроведување на прекршочната постапка и донесување на одлука.

Комисијата ја спроведе доказната постапка и изврши увид во: Барање за поведување на прекршочна постапка број 28-021977/24-0004 од 21.05.2024 година на Одделение за контрола на трговски друштва, Сектор за контрола и истраги, записник за царински прекршок број 28-021977/24-0001 од 22.04.2024 година, прекршочен платен налог број 28-021977/24-

0002 и 28-021977/24-0003 од 22.04.2024 година, барање за достава на документација со број 18-013490/24-0003 од 19.03.2024 година, Централен регистар 0811-50 од 09.04.2024 година, поканите за писмено произнесување број 28-021977/24-0005 и 28-021977/24-0006 од 06.08.2024 година, вратени писма од пошта Скопје, објавата на веб страницата на Царинска управа од 30.01.2025 година, по што ја утврди следната фактичка состојба:

Секторот за контрола и истраги, Одделение за контрола на трговски друштва врз основа на член 10 и член 38 од Законот за Царинската управа по налог број 18-013490/24-0002 од 11.03.2024 година, поднесено е писмено барање со број 18-013490/24-0003 од 19.03.2024 година, лично до управителот, пријавениот Дејан Јоциќ од Скопје, барање за достава на документација заради целосна царинска контрола на сметководствена, материјална и комерцијална документација за утврдување и оценување на состојбите што се од важност по однос на извршениот увоз во 2021, 2022 и 2023 година. По барањето била побарана следната документација: Извод од централен регистар за тековна состојба на правно лице, Конто 220 - Обврски спрема добавувачи во земјата, Конто 221 - Обврски спрема добавувачи од странство, Конто 120 - Побарувања од купувачи во земјата, Конто 121 - Побарувања од купувачи во странство, Конто 660 - Стоки на залиха и Биланс на состојба за 2022 и 2023 година. Пријавениот Дејан Јоциќ од Скопје, го примил барањето лично во просториите на царинска управа на Р.С.Македонија на ден 20.03.2024 годин и иако му бил утврден разумен рок од 8 дена, до денот на составување на записникот од Одделението за контрола на трговски друштва, не дал никаква информација и не доставил никакви документи, кој се потребни за потребите на контролата. По пречекорениот рок изготвен бил записник за царински прекршок број 28-021977/24-0001 од 22.04.2024 година и изготвени биле и прекршочни платни налози со број 28-021977/24-0002 од 22.04.2024 година за првопријавениот, правно лице „Дегото Компани“ ДООЕЛ увоз-извоз од Скопје и прекршочен платен налог за второпријавениот, одговорното лице во правно лице, Дејан Јоциќ од Скопје, со број 28-021977/24-0003 од 22.04.2024 година. Горепријавените се согласиле со записникот, по што на ден 22.04.2024 година, им е врачен записникот за царински прекршок и платните налози. Од увидот во системот на наплата утврдено е дека платните налози не ги платиле во предвидениот рок.

Со горе опишаното дејствие сторителите постапиле спротивно на член 14 од Царинскиот закон, со што првопријавениот „ДЕГОТО КОМПАНИ“ ДООЕЛ од Скопје сторил царински прекршок по член 264 став 1 точка 1 од Царинскиот закон и второпријавениот Дејан Јоциќ од Скопје, за царински прекршок по член 264 став 2 точка 1 од Царинскиот закон.

Согласно член 14 од Царинскиот закон за примена на царинските и други прописи, секое лице непосредно или посредно вклучено во дејностите кои се во врска со трговијата со стока, е должно на барање на царинскиот орган, да ги достави сите потребни документи и

информации, независно од тоа на каков носител на податоци се наоѓаат и да даде секаква потребна помош во рокот пропишан со тие прописи.

Согласно член 63 став (1) од Законот за прекршоците, прекршочниот орган ќе донесе решение за прекршок со кое се утврдува одговорност на сторителот и му се изрекува прекршочна санкција или се ослободува од одговорност, а согласно став (3) од истиот член, прекршочниот орган не е врзан за предлозите и оцената во однос на правната квалификација на прекршокот.

Согласно член 264 став 1 точка 1 од глоба во износ од 50 до 250 евра во денарска противвредност ќе се изрече на правно лице микро трговец и мал трговец, а глоба во износ од 250 до 500 евра во денарска противвредност ќе се изрече на правно лице среден трговец и голем трговец, кога вредноста на стоката е до 1.000 евра во денарска противвредност или кога пропуштениот рок за извршување на обврската е помал од 30 дена, не ги достави или приложи документите или не ги даде информациите кои му се потребни на царинскиот орган, односно не даде друга потребна помош за извршување на царинската постапка (членови 14, 72 став (2), 78 и 186).

Согласно член 264 став 2 точка 1 глоба во износ од 15 до 50 евра во денарска противвредност, за прекршок од став (1) на овој член, ќе се изрече на одговорно лице во правното лице или на физичко лице, кога вредноста на стоката е до 1.000 евра во денарска противвредност или кога пропуштениот рок за извршување на обврската е помал од 30 дена не ги достави или приложи документите или не ги даде информациите кои му се потребни на царинскиот орган, односно не даде друга потребна помош за извршување на царинската постапка (членови 14, 72 став (2), 78 и 186).

Имајќи ги предвид утврдената фактичка состојба и погорецитираните законски одредби, Комисијата изврши увид во доказниот материјал и утврди дека сторителот го сторил прекршокот кој му се става на товар од член 264 став 2 в.в став 1 точка 1 од Царинскиот закон и на истиот треба да му се изрече прекршочна санкција односно глоба.

Согласно член 16 став 1 од Законот за прекршоците на сторителот на прекршокот му се одмерува санкција во границите што со закон се пропишани за сторен прекршок, имајќи ги во предвид прекршочната одговорност на сторителот и тежината на прекршокот, согласно став 2 од истиот член при одмерувањето на санкцијата се земаат во предвид сите околности што влијаат санкцијата да биде полесна или потешка (олеснителни и отежнувачки околности), а особено степенот на одговорност на сторителот за прекршок, побудите од кои е сторен прекршокот, јачината на загрозувањето или повредата на заштитеното добро, околностите под кои прекршокот бил сторен, поранешниот живот на сторителот, неговите лични прилики и неговото однесување по прекршокот особено дали ја надоместил штетата, како и други околности кои се однесуваат на личноста на сторителот, додека согласно став 3 од истиот член при одмерувањето на глобата се има во предвид имотната состојба на сторителот, висината на неговата плата, другите негови примања, неговиот имот и неговите семејни

обврски, кај прекршоците од областа на даноците и царините и сразмерноста на висината на неплатените давачки на кои е обврзан со закон.


Во истата оваа насока, Комисијата утврди дека обвинетото правно лице првопријавениот „Дегото Компани“ Дооел увоз-извоз од Скопје, се распоредува во класификацијата на „микро трговец“ видно од Централен регистар 0811-50 од 09.04.2024 година, Комисијата на сторителите им изрече глоба според одредбите на цитираниот Царински закон, односно им изрече глоба во износ од 250 евра на правното лице и 50 евра на одговорното лице во правното лице, во денарска против вредност, со кои се смета дека ќе се исполни целта на законот и изрекувањето на прекршочната санкција.

Согласно член 2 од Правилникот за висината и начинот на определување на реално направените трошоци во прекршочна постапка пред прекршочниот орган, Комисијата ги задолжи сторителите и со трошоци во прекршочната постапка во износ од 250,00 денари.

Упатство за правно средство:

Против ова решение незадоволната странка има право на тужба за поведување на управен спор до Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од приемот на решението. Со оглед дека тужбата го одлага извршувањето на решението, потребно е примерок од тужбата да се достави до Царинска управа на Република Северна Македонија - Комисија за одлучување по прекршок, бидејќи во спротивно глобата ќе се наплати согласно одредбите од Законот за даночна постапка.

Број 28-021977/24-0011
Скопје, 24.03.2025 година
Прк.бр.1417/24



Претседател на комисија,
Златко Кофиловски

Доставено во оригинал до:

- сторители
- архива
- предмет

Доставено преку ЕДМС до:

- подносител